



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НА

Sluzbeni vespnik narod.
Maked.

Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1032-Т-220, за одделни издања 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221.

Среда, 8 јули 1953

БЕЛГРАД

БРОЈ 27

ГОД. IX

Цена на овој број е 20.— дин. — Претплата за 1953 година изнесува 1000.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28 010.

211.

Врз основа на чл. 69 ст. 1 од Уставниот закон, а во врска со чл. 2 точ. 1 од Правилникот за работа, Комисијата за толкување на законите на Народната скупштина на ФНРЈ дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 27, СТ. 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА СЕЛСКО-СТОПАНСКИОТ ЗЕМЈИШЕН ФОНД НА ОПШТО-НАРОДНИОТ ИМОТ И ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЗЕМЈА НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Членот 27, ст. 1 од Законот за селско-стопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот и за доделување земја на селско-стопанските организации пропишува дека земјиштето на земјоделците, кое врз основа на одредбите од овој закон станува општонароден имот, му се остава на бесплатно користење на поранешниот сопственик, се' дури не ќе биде доделено на користење на селско-стопанска организација.

Споменатата одредба од законот треба да се разбере така дека земјиштето на земјоделците, кое врз основа на одредбите од Законот за селско-стопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот и за доделување земја на селско-стопанските организации станало општонароден имот, а не е доделено на користење на селско-стопанска организација, може, во случаите предвидени во чл. 15, ст. 1 од Основниот закон за експропријацијата, да се даде како надокнада за експроприсано земјиште. Во таков случај земјиштето не му се остава на користење на поранешниот сопственик, а ако му било оставено на користење, тоа користење престанува.

Бр. 67

4 јули 1953 година

Белград

Комисија за толкување на законите
на Народната скупштина на ФНРЈ

За Секретарот
член на Комисијата,
Лазар Мојсов, с. р.
народен пратеник

Претседател,
др Макс Шнудерл, с. р.
народен пратеник

212.

Врз основа на чл. 69 ст. 1 од Уставниот закон, а во врска со чл. 2 точ. 1 од Правилникот за работа, Комисијата за толкување на законите на Народната скупштина на ФНРЈ дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 2а ОД ЗАКОНОТ ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ПРИВАТНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ВРСКА СО ЧЛ. 2 ОД ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ЗАНАЕТЧИСТВОТО

Во чл. 2а од Законот за национализација на приватните стопански претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/48) е пропишано дека, покрај изве-

сни други видови претпријатија, се национализираат и сите печатници, цинкографии и литографии (точ. 9). По овој закон е донесен Општиот закон за занаетчиството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/49), во чиј член 2 е пропишано дека занаетчиска дејност можат да вршат и приватни занаетчии. Кои пак приватни дејности ќе се сметаат како занаети е оставено да определи Владата на ФНРЈ (чл. 4). Врз основа на ова овластение, Владата на ФНРЈ донесе Решение за стопанските дејности што се сметаат како занаети („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/50), каде под точката 105 и 106 се предвидени печатарската дејност и изработка на клишеи и матрици како занаети.

Од смислата и значењето на чл. 2а од Законот за национализација на приватните стопански претпријатија кој се однесува до национализацијата на печатници, цинкографии и литографии јасно произлегува дека од неговото влегување во сила со овие видови стопански дејности, поради нивното значење за културниот развиток на општеството, не можат да се занимаваат приватни лица. Законот за национализацијата, макар по времето поранешен, е специјален закон во однос на Општиот закон за занаетчиството.

Тоа се' покажува дека одредбите на чл. 2а од Законот за национализацијата во врска со членот 2 од Општиот закон за занаетчиството и точ. 105 и 106 од Решението на Владата на ФНРЈ за стопанските дејности што се сметаат како занаети, треба и можат да се разберат само така дека приватни лица не можат нити во идно да се занимаваат, како приватни занаетчии, со печатарска, цинкографска и литографска дејност. Внесувањето на печатарската, цинкографската и литографската дејност во споменатото Решение на Владата на ФНРЈ ја има и може да ја има само таа смисла дека во поглед на тие дејности важи режимот установен со Општиот закон за занаетчиството и со прописите донесени за негово извршување во сето другото (во поглед на стручната спрема и условите за вршење на занаетчиска радност, во поглед на раководење и управување со занаетчиски дукани итн.) освен во поглед на лицата односно организациите кои можат тие дејности да ги вршат.

Спрема тоа, во поглед на субјектите што имаат право да осниваат и водат печатници, цинкографии и литографии важат одредбите на чл. 2а од Законот за национализација на приватните стопански претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/48), кои го исклучуваат вршењето на овие занаетчиски дејности од страна на приватни лица.

Бр. 69

4 јули 1953 година

Белград

Комисија за толкување на законите
на Народната скупштина на ФНРЈ

За Секретарот
член на Комисијата,
Лазар Мојсов, с. р.
народен пратеник

Претседател,
др Макс Шнудерл, с. р.
народен пратеник

213.

Ерз основа на чл. 69 ст. 1 од Уставниот закон, а во врска со чл. 2 точ. 1 од Правилникот за работа, Комисијата за толкување на законите на Народната скупштина на ФНРЈ дава

**ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ
НА ЧЛ. 1 СТ. 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО
ПРАВООБРАНИТЕЛСТВО**

Со одредбата на ст. 1 чл. 1 од Законот за јавното правобранителство е предвидено дека јавното правобранителство ги застапува во имотно-правните односи ФНР Југославија, народните републики, автономните единици, околиите, градовите и општините, како и нивните установи на кои што им е признаено својството на правно лице. Во ст. 3 од истиот член е предвидено дека за застапување на стопанските организации важат одделни прописи. По чл. 37 ст. 2 од Основниот закон за управување со државните стопански претпријатија и вишите стопански здуженија од страна на работните колективи, претпријатието го застапува пред државните органи директорот.

Еидејќи стопанската установа со самостојно финансирање, која има својство на правно лице, ужива самоуправниот и работи слично како стопанско претпријатие, тоа одредбата на ст. 1 чл. 1 од Законот за јавното правобранителство треба да се разбере така дека ваквата установа во нејзините имотно-правни односи ја застапува старешина на администрацијата на установата (управникот, директорот), а не јавниот правобранител.

Бр. 71
4 јули 1953 година
Белград

Комисија за толкување на законите
на Народната скупштина на ФНРЈ

За Секретарот член на Комисијата, Лазар Мојсов, с. р. народен пратеник	Претседател, др Макс Шнудерл, с. р. народен пратеник
--	---

214.

Ерз основа на чл. 73 во врска со чл. 81 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

У Р Е Д Б А

**ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА
СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА**

Член 1

Советот за народна одбрана, се состои од претседател, потпретседател, секретар и определен број членови.

Претседателот на Советот за народна одбрана е Претседателот на Републиката.

Државниот секретар за работи на народната одбрана и началникот на Генералштабот на Југословенската народна армија се по својот положај членови на Советот за народна одбрана.

Член 2

Советот за народна одбрана е советодавно тело кое претресува и му дава мислење на Претседателот на Републиката по следните прашања од областа на народната одбрана:

- 1) за основите на плановите за одбрана на земјата и за основите на организацијата на оружените сили;
- 2) за смерниците за организирање на земјата за одбрана и за согласување на мирнодопската дејност

на државните органи и општествените организации со потребите на одбраната на земјата; за организирање на територијалната одбрана и за фортификациско — технички одбранбени мерки; за смерниците во поглед на организирањето на трудот на здравствената, сообраќајната, урбанистичката, ветеринарната, хидротехничката и други дејности со обзир на потребите на одбраната на земјата;

3) за утврдување нацртот на прописите од областа на народната одбрана што ги донесува Сојузната народна скупштина или Сојузниот извршен совет;

4) за утврдување потребите на народната одбрана во врска со изработката на предлогот на сојузниот општествен план и претсметката на приходите и расходите;

5) за предлозите за прогласување општа подготвителна и мобилна, како и војнена состојба; за склучување примирје и мир.

Член 3

На седниците на Советот за народна одбрана претседава и раководи претседателот.

Во случај на спреченост или отсутност на претседателот, на седниците на Советот за народна одбрана претседава и раководи потпретседателот.

Член 4

Ова уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р.л. бр. 161
26 јуни 1953 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

215.

Ерз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот закон и чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

У Р Е Д Б А

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА УПРАВАТА ЗА ДРЖАВНИ МАТЕРИЈАЛНИ РЕЗЕРВИ

Член 1

Управата за Државни материјални резерви (во натамошниот текст: Управата) е сојузна управна установа чија што задача е да обезбедува државни материјални резерви, како и, по потреба, да интервенира со тие резерви со цел да се нормализираат односите на пазарот.

Управата ги врши своите задачи спрема смерниците од Сојузниот извршен совет, односно од неговиот Одбор за стопанство.

Управата има својство на правно лице.

Член 2

Државните материјални резерви се состоат од постојани и пазарни резерви.

Постојаните резерви служат за намирување на вонредните потреби на земјата.

Пазарните резерви служат за интервенција на пазарот.

Член 3

Со сојузниот општествен план се предвидуваат материјални средства за набавка како на постојани така и на пазарни резерви.

Постојаните резерви можат да се намалуваат само врз основа на одлука од Сојузниот извршен совет.

Управата може да интервенира на пазарот било со купување стоки било со продажба стоки од пазарните резерви.

Член 4

Обезбедувањето на постојаните државни материјални резерви управата го врши спрема програмата што ја утврдува Сојузниот извршен совет во согласност со сојузниот општествен план, и врз основа на друга одлука од Советот. Составна е на предлогот на програмата за обезбедување на постојаните државни материјални резерви Управата го врши во соработка со заинтересираните државни органи.

Стоките за пазарни резерви Управата ги набавува, чува и отуѓува согласно на одлуките од Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет.

Член 5

Управата ги обезбедува државните материјални резерви со склучување на договор во име на Федеративна Народна Република Југославија со стопанските организации. Чувањето на резервите мора да се врши така да се обезбеди одржувањето на квалитетот и намената на стоките.

Купување, чување и продажба на стоки Управата врши согласно на прописите што се однесуваат до прометот на стоките.

Управата може да има сопствени магацини за сместување и чување на стоките од државните материјални резерви.

Определувањето на местата за сместување и чување на стоките од резервите што се од интерес за народната одбрана Управата го врши во согласност со Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.

Член 6

Стопанските организации се должни по барање од Управата да склучуваат под нормални пазарни услови договори за продажба стоки на Управата и за ускладиштување на тие стоки.

Во случај стопанска организација да одбие склучување на договор, Управата може со тужба до државната арбитража да бара склучување на договор. Арбитражата нема да го уважи барањето од Управата само ако особено оправдани причини ја спречуваат стопанската организација да склучи договор, или ако би претрпела организацијата со тоа значителна штета.

Член 7

Управата има право да го прегледа работењето на стопанските организации што се однесува до нивната работа со Управата, како и да се увери дали се наоѓаат стоки од државните материјални резерви во магацинот и дали се чуваат правилно.

Стопанските организации се должни да и овозможат на Управата преглед на нивното работење и на магацините и да и ги дадат сите барани обавести во врска на нивните работи со Управата.

Член 8

Работењето на Управата се врши по начелата што важат за стопанските претпријатија.

Член 9

Средствата добивени со продажбата на стоки од државните материјални резерви влегуваат во обртните средства на Управата.

Член 10

Финансиските средства за набавка и чување на државните материјални резерви се обезбедуваат во сојузниот буџет.

Со цел да набави финансиски средства Управата може да бара кредит од Народната банка на ФНРЈ. За исплата на овие кредити на Народната Банка на ФНРЈ и гарантира Федеративна Народна Република Југославија.

Член 11

Управата има одделна претсметка за личните издатоци и за другите потреби на функционирањето. Оваа претсметка е дел на сојузниот буџет.

Член 12

Управата може да тужи и да биде тужена во споровите и самостојно да презема парнични дејствија пред судови и арбитражи.

Член 13

Со работата на Управата раководи директор, назначен од Сојузниот извршен совет.

Директорот е наредбодавец за извршување на претсметката.

Член 14

Управата е должна за своето работење да води евиденции од кои во секое време ќе може да се утврди состојбата на државните материјални резерви и состојбата на кредитот.

Член 15

Работењето на Управата и нејзината внатрешна организација ја пропишува директорот во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 16

Со парична казна до 1,000.000.— динари ќе се казни за прекршок стопанска организација која без согласност од Управата отуѓува стоки од државните материјални резерви, кои се наоѓаат кај неа на чување.

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршокот од претходниот став и службеникот на стопанската организација што е одговорен за прекршокот.

Член 17

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за оснивањето и надлежноста на Управата за материјални резерви при Претседателството на Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 2/48), како и Решението за обврската на определените стопански претпријатија по барање од Управата за материјални резерви да купуваат, чуваат и продаваат стоки („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 41/52).

Член 18

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 158

26 јуни 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

216.

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИСПРАКАЊЕ ПЕЧАТЕНИ СТВАРИ

Член 1

Секое печатарско претпријатие во Федеративна Народна Република Југославија е должно да им испраќа на установите од чл. 8 на оваа уредба бесплатно и за свој трошок осум примерка од секоја печатена ствар (во натамошниот текст: задолжителни примерци).

Воените печатарски претпријатија задолжително ќе ги испраќаат примерците на печатените ствари преку Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.

Ако печатената ствар не ја изработило печатарско претпријатие, обврската за испраќање треба да ја изврши издавачот.

Член 2

Печатени ствари со доверлива природа се изземаат од задолжителното испраќање, но надлештвото односно установата што го издала налогот за печатење должна е трајно да чува најмалу два примерка на такви ствари.

Член 3

Како печатени ствари во смисла на оваа уредба се подразбираат сите публикации (книги, брошури, сепарати, музикални, списанија, весници, географски мапи и атласи од сите видови, каталози, програми и сл.), како и додатците кон нив (табели, графикони, обрасци и сл.), умножени со технички пат (печатарски машини, литографија, релитер и сл.), без обзир дали се наменети за растурање односно продажба.

Член 4

Ако во печатењето на публикациите учествуваат повеќе печатарски претпријатија, задолжителните примерци ги испраќа претпријатието што е назначено на публикацијата. Ако се на публикацијата означени повеќе печатарски претпријатија, задолжителните примерци ги испраќа претпријатието што го завршило печатењето.

Член 5

Ако е печатената ствар издадена на повеќе јазици одделно или со разни писма (со кирилица, со латиница), или во повеќе изданија, задолжителните примерци се испраќаат за секој јазик, за секое писмо и секое издание, односно за секое повторно печатење и допечатење.

Како ново издание се смета и секое старо издание што се растура со изменета насловна страна, со нови корици, со исполнет или изменет текст, со нови слики, карти, табели и сл.

Член 6

Покрај обврската од чл. 1 издавачите на званичните публикации се должни бесплатно и за свој трошок да испраќаат до Библиографскиот институт на ФНРЈ за потребите на меѓународната размена на званичните публикации, до 15 примерка на секоја печатена ствар што има карактер на званична публикација. Бројот на овие примерци го определува на почеток на секоја година Библиографскиот институт на ФНРЈ.

Званичните публикации со доверлива природа се изземаат од обврската од претходниот став.

Член 7

Како званична публикација во смисла на оваа уредба се смета секоја печатена ствар што ќе ја издаде државен орган како свое званично издание.

Член 8

Задолжителните примерци од чл. 1 се испраќаат, и тоа: седум примерка до централната библиотека на оваа народна република на чија територија се наоѓа печатарското претпријатие, и еден примерок до Библиографскиот институт на ФНРЈ. Од седум примерка примерка централната библиотека на народна република задржува за себе два примерка, а од другите пет испраќа по еден примерок до централните библиотеки на другите народни републики.

Задолжителните примерци и званичните публикации се испраќаат веднаш по излегувањето од печат на повите примерци. Тие мораат да бидат исправни и во онаква состојба во каква што ќе бидат растуруени.

Член 9

Службените и трговските формулари, летци, рекламни објави (плакати), куси огласи и соопшенија со приватна природа им се испраќаат само на централните републички библиотеки.

Член 10

Печатарските и издавачките претпријатија ќе му испраќаат на Библиографскиот институт на ФНРЈ на секој последен ден во месецот извештај за сите печатени ствари што ги печатиле односно издале во текот на месецот, а копијата на таквот извештај до централната библиотека на оваа народна република на чија територија се наоѓа печатарското односно издавачкото претпријатие.

Восните печатарски претпријатија ќе ги испраќаат извештаите од претходниот став преку Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.

Извештајот содржи следни податоци:

I. За книги, брошури, сепарати, музикални и сл.:

а) полно презиме и име на авторот (на сите автори ако ги има повеќе) и илустраторот ако печатената ствар е илустрирана, како и име и презиме на лицето што ја изработило насловната страна (кориците) или омотот, ако се одделно работени.

Ако е печатената ствар преведена, покрај името на авторот — полно презиме и име на преводачот (на сите преводачи ако ги има повеќе), како и потполн наслов на оригиналот. Насловот на оригиналот и презимето и името на авторот мораат да бидат напишани со јазикот и со писмото со кое е пишан оригиналот.

Ако печатената ствар е дело на некое надлештво, установа или организација, ќе се назначи нивниот потполн назив;

б) ако е печатената ствар непотпишана, или е потпишана со иницијали или со псеудоним — полно и вистинско име и презиме на авторот односно на преводачот само во случај ако авторот односно преводачот дозволи неговото вистинско име и презиме да се испрати односно да се испрати и објави;

в) потполн назив и поблиска адреса (место, улица и број) на печатарското односно издавачкото претпријатие;

г) датум на излегувањето од печат;

д) тираж;

е) цена.

II. За списаније, весници, билтени, зборници и други печатени ствари што се издаваат периодично:

а) назив на печатената ствар и број на свеската

Ако е печатената ствар орган на некое надлештво, установа, организација или здружение — неговиот потполн назив и поблиска адреса;

б) полно презиме и име на уредникот и членовите на уредништвото;

в) место на излегувањето и поблиска адреса на уредништвото и на администрацијата;

г) потполн назив на печатарското односно издавачкото претпријатие и негова поблиска адреса;

д) начин на излегувањето (дневно, неделно, месечно итн.);

ѓ) тираж; и

е) висина на годишната претплата и цена на поодделен примерок.

Податоците за тиражот мораат да се наоѓаат на секој задолжителен примерок отпечатени или напишани со рака.

Член 11

Оснивањето, спојувањето, здружувањето и укинувањето на печатарски односно издавачки претпријатија должни се нивните раководства односно ликвидационите комисији да го пријавуваат во срок од петнаесет дена на Библиографскиот институт на ФНРЈ и на централна републичка библиотека.

Член 12

Печатарските односно издавачките претпријатија должни се да му дозволат на претставникот на Библиографскиот институт на ФНРЈ односно на претставникот на централната републичка библиотека преглед на евиденцијата на издадените публикации, за да би се утврдило дали се постапува по одредбите од оваа уредба.

Член 13

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок директорот односно одговорниот службеник што ќе постапи спротивно на одредбите од чл. 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11 и 12 од оваа уредба.

Член 14

Народните републики можат да им пропишат на печатарските односно издавачките претпријатија на својата територија и други обврски за испраќање на печатарски ствари.

Член 15

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за задолжително испраќање печатени ствари („Службен лист на ДФЈ“, бр. 52/45), одредбите на Уредбата за оснивање и работење на Библиографскиот институт на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 77/49) што се однесуваат до задолжителното испраќање печатени ствари до Библиографскиот институт на ФНРЈ и Наредбата за задолжително испраќање печатени ствари до Библиографскиот институт на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/51).

Член 16

Оваа уредба влегува во сила на 1 септември 1953 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 155

4 јули 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с.р.

217.

Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА КАРАГОРЂЕВА СВЕЗДА СО МЕЧЕВИ

I

Во точ. III од Одлуката за повластиците на носителите на Карагорѓева ѕвезда со мечеви („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53) се додава нов став кој гласи:

„Повластиците на носителите на Белиот орел со мечеви, установени со Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ под У. бр. 371 од 1 април 1950 година, престануваат да важат со 31 август 1953 година.“

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 189

4 јули 1953 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот,
Мома Марковиќ, с.р.

Потпретседател,
Едвард Кардељ, с.р.

218.

Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на работењето на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИСПЛАТИТЕ НА ОСТВАРЕНИОТ ПЛАТЕН ФОНД

1. За пресметковните периоди од 1 јануари до 31 март 1953 година претпријатието може, покрај просечниот платен фонд пресметан по одредбите од Уредбата за данокот на вишокот на платниот фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/52) односно Уредбата за основите на работењето и за платниот фонд на трговските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), да иззема уште до 50% од остварениот вишок на платниот фонд.

2. Делот на разликата помеѓу остварениот и просечниот платен фонд во смисла на претходната точка од оваа одлука и ст. 2 од чл. 14 на Уредбата за данокот на платниот фонд претпријатието може да го подига во 1953 година само по дадената согласност на неговата завршна сметка за 1952 година, без обзир на кое време се однесува таа разлика.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 8451

30 јуни 1953 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с.р.

219.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52) и точ. 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет издава

Н А Р Е Л Б А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕНО ЗАБРАНУВАЊЕ УВОЗ НА НЕКОИ ПРОИЗВОДИ

1) Во Наредбата за времено забранување увозот на некои производи, со нејзините измени и дополненија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/52, 58/52 и 13/53) точката 2 се менува и гласи:

„Оваа наредба нема да се применува на оние заклучоци по кои плаќањето е извршено унапред или е отворен непозив акредитив пред 1 октомври 1952 година, освен заклучоците што се однесуваат на моторните возила цитирани во точ. 1 од наредбата, чии што увоз се забранува без обзир дали е плаќањето извршено или не.“

2) По точката 3 се додава нова точка 4 која гласи:

„Издадените решенија за увозот на моторните возила од страна на надлежниот сојузен орган пред

влегувањето во сила на оваа наредба, остануваат во важност.

За увоз специјални моторни возила, санитарски автомобили, автоработилници, поштенски автомобили и сл., потребна е претходна согласност од Управата за надворешна трговија“.

5) Досегашната точка 4 станува точ. 5.

4) Оваа наредба ќе се применува од 1 јули 1953 до 1 септември 1953 година.

Бр. 8370

29 јуни 1953 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с.р.

220.

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОКРИТИЕ НА РАЗЛИКАТА ПОМЕГУ ОСТВАРЕНИОТ ПЛАТЕН ФОНД И 80% ОД ПЛАТНИОТ ФОНД ПО ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ ДОБРА ВО 1952 ГОДИНА

1. Државните селско-стопански добра кои во 1952 година не оствариле достаточен доход за покритие 80% од платниот фонд пресметан за фактично извршената работа по ставовите од нивните тарифни правилници ќе ги покријат разликите помеѓу 80% од платниот фонд по ставовите од тарифните правилници и остварениот платен фонд со расходување на товар на средствата од сојузниот буџет за 1952 година, но најповеќе до 80% од просечниот платен фонд во стопанството што е пропишан со Уредбата за данокот на вишокот на платниот фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/52).

2. Државните селско-стопански добра можат да ги користат средствата од сојузниот буџет во смисла на точ. 1 од ова решение дури откако ќе пријават согласност од надлежниот народен одбор на околината (градот) на завршните сметки за 1952 година во смисла на чл. 27 и 28 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/53).

3. Ако државните селско-стопански добра исплатиле во 1952 година на име платниот фонд повеќе од 80% од платниот фонд пресметан за фактично извршената работа по ставовите од нивните тарифни правилници, а не оствариле потребен доход за покритие на овие исплати, должни се да ги вратат повеќе исплатените износи од остварениот платен фонд во 1953 година.

На кредитите од кои што е извршена исплатата на разликите преку 80% од платниот фонд во случаите од претходниот став државните селско-стопански добра плаќаат 1% камата годишно.

4. Сва решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 8512

1 јули 1953 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с.р.

221.

Врз основа на точ. 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЧИНОТ НА УВОЗ НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА РЕПРОДУКЦИЈА ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА ОПШТОДРЖАВНИ ДЕВИЗНИ ПОТРЕБИ

1. Управата за надворешна трговија повремено, врз основа на одлуки од Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет, ќе и дава на Народната банка на ФНРЈ налог да изнесе на девизно пресметковно место определени износи на девизните средства од фондот за покритие на општодржавните девизни потреби, со цел на продажба на овие средства за увоз определени сировини односно материјали за репродукција.

На ист начин Народната банка на ФНРЈ ќе врши и продажба на девизните средства за набавка на кредит во странство материјали за репродукција, со тоа што Банката плаќањето за така набавените материјали ќе го врши дури во моментот на доспевањето на поодделни обврски што произлегуваат од овие набавки, и тоа од средствата на Фондот за покритие на општодржавните девизни потреби.

2. Народната банка на ФНРЈ девизните средства споменати во претходната точка ќе ги изнесува наизменично на поодделни девизни пресметковни места и продажбата на овие средства ќе ја врши одвоено од редовната продажба на другите девизни средства.

Управата за надворешна трговија најдоцна осум дена пред намеруваната продажба на овие средства ќе ја извести за продажбата Сојузната трговска комора за да ги обезбети производителите, а Народната банка на ФНРЈ ќе ја објави продажбата преку девизните пресметковни места.

Продажбата кај девизниот пресметковно место ќе започне со званичниот курс а ќе се заврши со највисоката понуда за поодделен заклучок, со тоа што девизното пресметковно место ќе ги намери купувачите по редоследот на најповолните понудувачи.

3. Право да купуваат девизни средства по ова Решение имаат само оние стопански организации кои во сопствено производство употребуваат сировини и друг материјал за репродукција што ќе се набави од тие средства.

Правото на купување од претходниот став го има и Управата за материјални резерви.

4. Разликите на курсевите што потекнуваат од продажбата на девизните средства споменати во ова решение ќе се уплатуваат на одделна сметка при Народната банка на ФНРЈ.

5. Девизните средства купени на начинот предвиден со ова решение можат да се употребат исклучиво за набавка на оние сировини односно материјали за репродукција за кои се набавени.

Управата за надворешна трговија може, во поодделни случаи, да го ограничи кругот на учесниците за купување на овие девизни средства (на пр. за валан материјал наменет само за капиталната изградба и сл.).

Народната банка на ФНРЈ ќе врши контрола дали девизните средства купени на овој начин се употребени за оние цели за кои се набавени.

6. Народната банка на ФНРЈ, во согласност со Управата за надворешна трговија, по потреба, ќе

издава технички упатства за спроведување на ова решение.

7. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 8544
2 јули 1953 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с.р.

222.

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ПРОДАВНА ЦЕНА НА МАЛО НА НОВАТА ВРСТА ЦИГАРИЊА „МОСТАР“**

1. За новата врста цигариња „Мостар“ се определува единствена цена на мало во слободна продажба од 45 динари за 20 парчиња.

Оваа цена важи на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 7831
2 јули 1953 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с.р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на чл. 15 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА**

Дајч инж. Ернест, началник на Одделението за инвестиции и градежништво на Државниот секретаријат за работи на народното стопанство на Народна Република Хрватска, се назначува за директор на Сојузната управа за инвестициона изградба.

А. бр. 705
20 јуни 1953 година
Белград

Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с.р.

**ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ****СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ**

„Службени гласник Народне Републике Србије“ бројот 18 од 12 јуни 1953 година објавува:

Одлука за времено утврдување овластувањата и начинот на работа на одборите и комисиите на Извршниот совет на Народна Република Србија и за организација на неговата администрација.

Во бројот 19 од 20 јуни 1953 година објавува:
Одлука за оснивање комисија за селско-стопанскиот земјишен фонд во автономните единици;

Решение за именување претседател и членови на Републичката комисија за селско-стопанскиот земјишен фонд;

Решение за укинување на Наредбата за додатоците на службениците што работат во здравствените установи и во просветно-научните установи на Медицинскиот факултет на Великата медицинска школа под условите опасни по здравјето.

НАРОДНЕ НОВИНЕ**СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ХРВАТСКЕ**

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 25 од 4 јуни 1953 година немаат службен дел.

Во бројот 26 од 11 јуни 1953 година објавуваат:

Уредба за оснивање Управа за водостопанство на Народна Република Хрватска;

Уредба за оснивање Управа за патишта на Народна Република Хрватска;

Уредба за надлежноста за донесување решенија за службеничките односи на службениците на народните одбори и нивните установи;

Одлука за заверување потписи, ракописи, преписи по народните одбори на општините;

Решение за пренесување правото на издавање во закуп превозот преку пловни патишта на внатрешната пловидба на народните одбори на околните, градовите и градските општини

Во бројот 27 од 18 јуни 1953 година објавуваат:

Одлука за измените на стопите на акумулацијата и општествените фондови;

Упатство за дополнење на Упатството за начинот на финансирањето и финансиското работење во здравствените установи во подрачјето на НР Хрватска;

Решение за измени и дополнења на Решението за определување пансионски угостителски дукани во кои можат да се користат повластиците за време на годишниот одмор;

Издавање егзекутива на почесниот конзул на Белгија во Љубљана.

**УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ
СЛОВЕНИЈЕ**

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 17 од 4 јуни 1953 година објавува:

Уредба за времените органи на управувањето во здравствените установи со самостојно финансирање;

Наредба за фондовите на здравствените установи со самостојно финансирање;

Наредба за најголемите цени за забарските услуги;

Наредба за најголемите цени за здравствените услуги на установите со самостојно финансирање;

Наредба за цените за лекарска помош за поараѓање дома;

Наредба за единствената цена за лекарските уверенија;

Упатство за извршување на Уредбата за доделување поткрепа на жртвите од фашистичкиот терор и на нивните фамилии;

Наредба за определување на туристичката сезона на НР Словенија;

Наредба за определување туристичките места односно подрачја на територијата на НР Словенија;

Наредба за надлежноста на испитните комисији за полагањето на стручните испити за квалифицирани и висококвалифицирани работници во графичката струка.

Бројот 18 од 11 јуни 1953 година содржи само одлуки на народните одбори.

Во бројот 19 од 18 јуни 1953 година објавува:

Одлука за определување делокругот на одборите и комисиите како и за организација администрацијата на Извршниот совет на НР Словенија;

Уредба за проширување и промена на имињата на самостојниот агрономски и шумарски факултет во Љубљана.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 16 од 9 јуни 1953 година објавува:

Упатство за спроведување Уредбата за имовинските односи и реорганизација на селанските работни задруги;

Решение за одобрување оснивањето и работата на Музејско-конзерваторското друштво на НР Македонија;

Решение за одобрување оснивањето и работата на Здружението на тутунопроизводителите од град Скопје и Околија скопска.

Во бројот 17 од 11 јуни 1953 година објавува:

Уредба за изменување на гранката 511 од член 1 на Законот за општествениот план на Народна Република Македонија за 1953 година;

Уредба за издавање на занаетчиски работи и транспортни услуги на изведување по пат на јавно наддавање;

Одлука за определување денот во кој здравствените установи ќе преминат на самостојно финансирање;

Одлука за пренесување надлежноста за давање согласност на решенијата за систематизација на службеничките работни места во народните одбори;

Упатство за оснивањето и организацијата на домовите за народно здравје.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 11 од 1 јуни 1953 година објавува:

Наредба за начинот на склучување договори за кредити за инвестиции што не претставуваат основна инвестициона изградба во 1953 година;

Наредба за висина на надокнадите за услугите што ги вршат ветеринарните станици;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за спроведување Уредбата за издавање градежни и градежно-занаетчиски работи на изведба преку јавно наддавање („Службен лист на НРЦГ“, бр. 5/53);

Одлука за тарифата за превоз на патници, багаж и поштенски пратки во меѓумесниот автобуски сообраќај на територијата на НР Црна Гора;

Упатство за определување работи за кои вредноста на употребената туѓа работна сила се признава како режија и за определување висината на надницата за пресметување вредноста на туѓата работна сила;

Решение за распишување дополнителни избори за избирање по еден одборник на Градската општина — Цетиње во изборните единици бр. 7, 10 и 14.

Во бројот 12 од 20 јуни 1953 година објавува:

Уредба за органите и за постапка за расправање односите настанати со узурпација, заземање и непризнати делби на поранешното државно и селско земјиште и земјиште на имотните заедници;

Одлука за временото определување делокругот на одборите и комисиите на Извршниот совет на Народна Република Црна Гора и организацијата на неговата администрација;

Упатство за дополненије на Упатството за финансирање и финансиското работење, за утврдување структурата на цените на услугите и за начинот на склучувањето на досегашното работење на здравствените установи со самостојно финансирање.

СОДРЖИНА:

	Страна
211. Задолжително толкување на членот 27, ст. 1 од Законот за селскостопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот и за доделување земја на селско-стопанските организации — — — — —	261
212. Задолжително толкување на членот 2а од Законот за национализација на приватните стопански претпријатија во врска со чл. 2 од Општиот закон за занаетчиството — — — — —	261
213. Задолжително толкување на чл. 1 ст. 1 од Законот за јавното правобранителство	262
214. Уредба за организацијата и делокругот на Советот за народна одбрана — — —	262
215. Уредба за организацијата и работата на Управата за државни материјални резерви — — — — —	262
216. Уредба за задолжително испраќање печатени ствари — — — — —	264
217. Одлука за дополнување на Одлуката за повластиците на носителите на Караѓорѓева ѕвезда со мечеви — — — — —	265
218. Одлука за исплатите на остварениот платен фонд — — — — —	265
219. Наредба за измена и дополненије на Наредбата за времево забранување увоз на некои производи — — — — —	265
220. Решение за покритење на разликата помеѓу остварениот платен фонд и 80% од платниот фонд по тарифните правилници на селско-стопанските добра во 1952 година — — — — —	266
221. Решение за начинот на увозот на материјали за репродукција од средствата на фондот за општодржавни девизни потреби — — — — —	266
222. Решение за единствената продавна цена на мало на новата врста цигариња „Мостар“ — — — — —	267